

## Се подготвуваат стратешките приоритети на идната Платформа за борба против корупцијата

На 21 и 22 мај 2014 година, во х. Бистра во Маврово, МЦМС во соработка со Асоцијацијата за демократски иницијативи (АДИ), организираше дводневна работилница за дефинирање на стратешките приоритети и методите на делување на Платформа на граѓански организации за борба против корупцијата.



На работилницата учествуваа 11 претставници од осум граѓански организации: МЦМС, АДИ, Институтот за демократија „Социетас Цивилис“ Скопје, Транспарентност Македонија, Транспаренси Инт. Македонија, Институтот за економски стратегии и меѓународни односи ОХРИД, Центарот за истражување и креирање политики (ЦИКП) и на Коалицијата „Сите за правично судење“.

Преку пленарни сесии и работа во групи учесниците го дефинираа контекстот и главните предизвици на Платформата. Беа утврдени неколку главни приоритети и активности, а беше разговарано и за методите на делување и улогата на самите граѓански организации во Платформата.

Работилницата е дел од Програмата на УСАИД за анти-корупција спроведувана од МЦМС во партнерство со Институтот за демократија „Социетас Цивилис“ Скопје (ИДСЦС), Асоцијацијата за демократски иницијативи (АДИ) и Транспарентност Македонија (ТМ). Целта на програмата е зголемена информираност и знаење на граѓанските организации и граѓаните за барање отчетност од институциите како и придонес кон нивниот повисок интегритет.

## Над 270 жени ги подобрија можностите за вработување

МЦМС и партнерите пред повеќе од 150 гости ги промовираа резултатите од проектот „Оспособување на жените погодени од конфликтот“. Завршниот настан се одржа на 6 мај 2014 година во х. Холидеј ин во Скопје.

За 18 месеци, колку што траеше спроведувањето, проектот ги подобри можностите за вработување на 272 жени од општините Теарце, Јегуновце, Желино, Липково, Чаир, Сарај и Маврово и Ростуша, како и од нивните соседни општини и урбани центри.

„Потребно е поголемо охрабрување на жените за вклучување на пазарот на трудот“, рече Даниела Стојанова, координатор на проектот. „Нашите постигнувања, меѓу другото, се должат на интензивната директна комуникација со нив која помогна жените да се вклучат во обуките.“

Вкупно 104 жени стекнаа работно искуство благодарение на обуката низ работа што се спроведуваше во 41 претпријатие, а 65 жени учествуваа во курсеви за занимања. Ова овозможи, досега, да се вработат повеќе од 20 жени. Очекувањето на МЦМС и партнерите се дека таа бројка во следниот период ќе расте.

Самире Шаќири од Шемшово, по обуката низ работа го доби своето прво вработување. „Никогаш не верував дека ќе имам работа и дека како сите други ќе имам свое занимање. Со ова, МЦМС ми ја врати вербата во иднината.“

Покрај обуката низ работа, 46 жени стекнаа вештини за работа на компјутер, а 114 жени го подобрија знаењето на англискиот јазик, 45 жени учествуваа на обука за

подобрување на вештини за вработување, претприемништво и администрација. Покрај ова, за 125 учеснички во програмата беа подготвени планови за личен и професионален развој.



На завршниот настан дојдоа стотина од учесничките во Програмата

За Цумадије Ибрахими од Теарце курсевите кои ги организира МЦМС биле поттикнувачки и мотивирачки. „Курсевите можат да им го сменат животот на жените“, рече таа и ги покани жените да се вклучат во различни активности и да ги срушат барьерите.

Целта на проектот беше да се поддржи пристапот на жените од регионите погодени од конфликтот до пазарот на трудот. Буџетот на проектот изнесува 261.680 евра, финансиран е од ЕУ во рамките на 4-та компонента на Инструментот за претпристапна помош (ИПА), со ко-финансирање од МЦМС. Партнери на МЦМС во спроведувањето беа Флоренс Најтингел од Куманово, Иницијатива за европска перспектива од Скопје и Рекански Бисер од Маврово и Ростуша.

## Советот на МЦМС го усвои Деловниот извештај

На 27 мај 2014 година, Советот на МЦМС ја одржа втората редовна седница. Членовите на Советот ја избраа Душица Перишиќ за претседавач на седницата.

Деловниот извештај за 2013 година со финансискиот извештај и независното ревизорско мислење ги презентираше Александар Кржаловски, прв извршен директор на МЦМС. Тој истакна дека во претходната година МЦМС спровел 21 проект со вкупен буџет од околу 60 милиони денари. Кржаловски кратко се осврна на постигнувањата во секоја од програмите. „Задоволни сме од постигнатите резултати, особено што дел од нашите напори за мобилизација на нови фондови овозможија следните неколку години да бидат финансиски позитивни. Оваа година“, рече Кржаловски, „МЦМС забележа раст на приходите прв пат по три години и тоа за нас е валоризација на нашата работа.“ Кржаловски најави дека во овој период на стабилно портфолио ќе бидат разгледани некои старо-нови можности за идниот развој на МЦМС и ги повика членовите на Советот да ги изнесат своите размислувања во врска со тоа.

Во дискусијата што следува, членовите на Советот го изразија своето задоволство од успешно завршената година. Силен МЦМС му е потребен на граѓанскиот сектор, сметаат тие. Еден дел од дискусиите се однесува

на активностите поврзани со дијалогот и толеранцијата. Дискутантите сметаа дека МЦМС е препознаен на тоа поле, а во последните години речиси и да нема таков тип активности. Создадените човечки капацитети и кредибилитетот на организација треба да бидат ставени во функција на овие прашања и да се направат напори да се мобилизираат средства за такви активности. Освен тоа, искуствата на МЦМС во оваа област можат да се користат и надвор од Македонија.

Членовите на Советот дискутираа и за можностите што ги нуди консултантството. Тие сметаат дека ваквите економски активности можат да придонесат кон одржливоста на МЦМС. Дискутантите сепак укажаа дека треба да се внимава обемот на ваквите активности што МЦМС може да ги спроведува да не се влијае на мисијата и визијата на организацијата.

Беа спомнати и дел од напорите за застапување и лобирање што ги прави МЦМС во соработка со другите граѓански организации, а се однесуваат на законската рамка поврзана со функционирањето на граѓанските организации. Членовите на Советот сметаат дека на тоа поле има уште простор за делување на МЦМС. Деловниот извештај за 2013 година беше едногласно усвоен.



## Нова веб-платформа за граѓанскиот сектор во Западен Балкан и Турција



Во април оваа година беше претставена новата веб-платформата [monitoringmatrix.net](http://monitoringmatrix.net), посветена на следењето на овозможувачката околина за развој на граѓанскиот сектор во земјите од Западен Балкан и Турција.

Веб-платформата ја претставува моменталната состојба во осум земји во Западен Балкан (Македонија, Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Србија, Црна Гора и Хрватска) и Турција, врз основа на периодични извештаи од следењето подготвени од страна на локални граѓански организации.

Таа нуди и преглед на клучните наоди и препораки насочени кон подобрување на околината во која функционираат граѓанските организации. МЦМС е одговорен за следењето и подготовката на извештајот за Македонија.

Поставените информации овозможуваат споредба меѓу вклучените земји. Наскоро тие ќе бидат дополнети со регионалниот извештај за овозможувачката околина за развој на граѓанскиот сектор.

Веб-платформата е развиена во рамки на проектот „Acquis на балканското граѓанско општество: Јакнење на потенцијалот и капацитетите на граѓанските организации за застапување и лобирање“ финансиран од Европската Унија.

Проектот е спроведуван од БЦСДН и членките, во партнерство со Европскиот центар за непрофитно право (ЕЦНП) и Европската мрежа на национални граѓански организации (ЕННА).



## Учениците и наставниците во „Пашко Васа“ ќе учат во подобри услови

На 27 мај 2014 година, во општина Желино, се одржа шестата форумска сесија од програмата „Форуми во заедницата“. Присутните имаа можност да слушнат како тече реализацијата на проектот „Изградба на втора фаза на ОУ „Пашко Васа“ во село Ново Село“ што тие го избраа на петата сесија.



Учесниците во форумот очекуваат да продолжи добрата пракса на консултации со граѓаните

Проектот обезбеди оптимални услови за настава и за работа на учениците и на училишниот персонал. Освен тоа, проектот овозможи подобрување и на условите за хигиена и заштита на здравјето на учениците. Вкупниот буџет изнесуваше 5.008.262 денари од кои 1.400.000 беа обезбедени од Швајцарската агенција за развој и соработка, а 3.608.262 обезбеди општина Желино.

„Ни беше задоволство да бидеме учесници во проектот и што ни беше овозможено заедно со претставниците на општината отворено да разговараме за нашите проблеми и предложените мерки и решенија“, рече Мејре-

ме Алили, наставничка во селото Копачиндол. Таа имала можност да го види новиот објект и посакува брзо да се завршат и другите училишни објекти како тие во селата Копачиндол и Мероно.

Нуредин Лимани, поранешниот директор на реновираното училиште ја оцени како одлична соработката и поддршката на МЦМС и СДЦ како и храброста на општината за вклучување и имплементирање на овој тип на активност. За овој предизвик зборуваше и Шабан Лимани. „Спроведувањето на проектот ни помогна не само финансиски туку и со јакнење на нашите професионални капацитети. Ни помогна да ги зајакнеме релациите со граѓаните, станавме потранспарентни, а тие имаа можност одблиску да ја следат работата на општината и да ги остварат нивните приоритетни потреби и идеи“, рече Лимани.

На сесијата, претставниците на општината ја презентираа и информацијата за препораките од граѓаните од која можеше да се заклучи дека добар дел од нив веќе се реализирани или се во тек на реализација.

Во име на градоначалникот Фатмир Изаири, на граѓаните им се обрати Сауби Авзиу, раководител на секторот за образование на општина Желино. Тој истакна дека за општина Желино овој проект бил многу важен и дека општината и понатаму ќе работи на решавање на проблемите не само во образованието туку и во другите области со што ќе се подобрат условите за живот на граѓаните.

## Промовирани насоките на ЕУ за развој на граѓанските организации

Од 6 до 9 мај 2014 година во Тирана, Албанија се одржа регионалната конференција „Промоција на насоките за поддршка на граѓанските организации: Актуелна состојба и чекор напред кон набљудување, планирање и информирање за напредокот за периодот 2014-2020 година“. На конференцијата учествуваа над 75 претставници на ЕУ, на граѓанскиот сектор и на државните институции. МЦМС го претставуваше Симона Огненовска.

Во фокусот на конференцијата беше градење на заедничко разбирање и размена на ставови за употребата на „насоките“ подготвени од Генералниот директорат за проширување. Учесниците ја согледаа целокупната слика за околината за развој на граѓанско општество во земјите согласно утврдените индикатори и дискутираа за можниот процес на одредување национални цели. Разгледани беа предизвиците, можностите и потребите за долгорочна одржливост на мониторингот и известувањето за напредокот наспроти поставените индикатори и резултати.

Во 2013 година МЦМС спроведе следење на овозможувачката околина за развој на граѓанскиот сектор на национално ниво во рамките на проектот „Acquis на балканското граѓанско општество: Јакнење на потенцијалот и капацитетите на граѓанските организации за застапување и лобирање“ финансиран од Европската Унија. Извештајот од следењето беше вклучен во основната

студија за граѓанскиот сектор што ја подготви ТАКСО и ја промовираше на конференцијата во Тирана.



На конференцијата е презентирани и Извештајот од следењето на околината во Македонија

Симона Огненовска накратко ги претстави главните заклучоци од Извештајот. Таа ги потенцираше потребните реформи во државното финансирање за подобрување на поддршката за граѓанскиот сектор и создавање поволно даночно опкружување, како и подобрен дијалог и соработка на граѓанскиот сектор со Владата.

Организатор на конференцијата беше канцеларијата за техничка поддршка на граѓанските организации (ТАКСО), во соработка со Генералниот директорат за проширување при Европската комисија.